

**АД ФК \_\_\_\_Академија Пандев Струмица\_\_\_\_**

**Финансиски извештаи  
за годината што завршува на  
31 декември 2021 година и  
Извештај на независните ревизори**

## СОДРЖИНА

	<b>Страна</b>
Извештај на независните ревизори	
Финансиски преглед од страна на раководството	
Извештај за сѐопфатна добивка	
Извештај за финансиска состојба	
Извештај за промените во сопственичка главнина	
Извештај за паричните текови	
Белешки кон финансиските извештаи	

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

### До содружниците и раководството на АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ Струмица

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (стр. 1 до 30) на АД ФК Академија Пандев Струмица (во понатамошниот текст “Друштвото”), што се состојат од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2021 година, Извештај за сѐопфатна добивка што тогаш завршува, Извештај за промените во сопственичката главнина, Извештај за паричните текови и Прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи.

#### *Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

#### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки што се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сѐвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

#### *Мислење*

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АД ФК Академија Пандев Струмица, на ден 31 декември 2021 година, во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и Правилникот за лиценцирање на УЕФА .

### **Извештај за други правни и регулаторни барања**

Раководството на Друштвото и исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2021 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење на конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2021, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл. весник на РМ бр. 158/10.... 83/18).

Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2021, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31.12.2021 година.

### **Нагласување на прашање**

Како што се гледа од Извештајот за готовинскиот тек во текот на 2021 година Друштвото имало проблеми со генерирање на парични текови од оперативни активности и нето парични текови потребни да се обезбеди функционирање по принципот на континуитет, без да се земе предвид финансиската поддршка од сопствениците. Дополнително на 31.12.2021 година Друштвото искажа загуба од 5.350Илј (2020,999Илј.ден загуба) и акумулираната загуба изнесува 5.962Илј денари и како значителна одбитна ставка од акционерскиот капитал истиот оди во негатива од 4.420 Илј ден и за тој износ на датумот на известување вкупните обврски ги надмнуват вкупните средства.

Клубот има проблеми со генерирање на парични текови од оперативни активности и нето парични текови потребни да се обезбеди функционирање по принципот на континуитет, па во таа насока единствениот акционер се обврза да обезбеди финансиска поддршка потребна за редовно и непречено работење на Друштвото во наредните 12 месеци од датумот на издавање на извештајот на ревизорот. Доминантниот акционер ќе изврши отпис на свиете побарувања во износ од 2.172 Илј денари и со истиот износ ќе се покрие дел од акумулираната загуба.

Ревизија ВИТАНОВА ТП -Струмица  
КетиВитанова овластен ревизор

\_\_Струмица, 24.03.2022



## **ФИНАНСИСКИ ПРЕГЛЕД ОД СТРАНА НА РАКОВОДСТВОТО (ИЗВЕШТАЈ НА ДИРЕКТОРИТЕ)**

ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ АД Струмица (во понатамошниот текст Друштвото) е акционерско друштво формирано на 09.06.2017 година во Централниот Регистар на Република Македонија со акционерски капитал во износ од 1.542 Илј.денари. вложен од единствениот содружник Горан Пандев.

Основната дејност на Друштвото според НКД(Номенклатура на дејности)е: Дејности на спортски клубови, како и сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

Друштвото е формирано со цел да го зголеми професионализмот и да врши промоција и постојано подобрување на стандардите на фудбалот во АД ФК Академија Пандев, со посебна грижа за тренинг и обука на младинските категории во клубот.

Во текот на 2021 година остварени се Вкупни приходи во износ од 29.772Илј.ден(2020:23.092).

Најголем дел од приходите клубот ги оствари од останати приходи во износ од 25.250 Илј.ден( од кои дури 13.224 Илј.ден приходи од субвенции, донации и други износи добиени од државни ваучери или општински органи и 12.026 Илј.ден останати оперативни приходи), и од УЕФА -ФФМ износ од 3.661 Илј.ден.

Сите приходи се потрошени во функција на дејноста и истите изнесуваа 36.965 Илј денари намалени за приходи од трансфер на играч при што е остварена бруто загуба во износ од 5.350Илј.денари(2020; исто загуба 999Илј.ден).

Клубот има проблеми со генерирање на парични текови од оперативни активности и нето парични текови потребни да се обезбеди функционирање по принципот на континуитет.

На крајот на годината на датумот на билансот ФК има неисплатена плата за месец ноември и декември, и обврски по заеми и позајмици.

Во текот на 2021 година ФК Академија Пандев учествуваше на турнир во Србија во категорија деца младинци до 18 години.

Сезона 2020/2021 првенството го заврши со освоено 8 место, а куп финалисти сениори освоено 2 место.

Главен приоритет на раководството за сезоната 2022/2023 и понатаму останува обезбедување на финансиска стабилност и постигнување врвни спортски резултати.

Особено е важно во наредниот период Клубот да го намали ризикот од последиците на Корона вирусот, кој покрај здравствените ризици , ги зголемува и ризикот од финансиска и материјална природа.

## ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

За годината што завршува на 31 декември 2021

(во илјади Денари)

	Белешка	2021	2020
<b>Приходи</b>			
Приходи од продажба на влезници	3		
Приходи од спонзорство и реклама	4		120
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа	5	861	
Приходи од комерцијални активности	6		
Приходи од УЕФА за солидарност и награди	7	3.661	3.553
Останати оперативни приходи	8	25.250	19.419
<b>Вкупни приходи</b>		<b>29.772</b>	
<b>Расходи</b>			
Трошоци за продажбата и материјални трошоци	9	(6.579)	(4.046)
Трошоци за надоместоци на вработени	10	(24.267)	(18.876)
Депрецијација, амортизација и обезвреднување	11	(203)	(259)
Останати трошоци од оперативно работење	12	(5.917)	(3.378)
Нето резултат од купување/продажба на играчи	13	1.844	2.468
Добивка (загуба) од продажба на основни средства	14		
Финансиски приходи(расходи)-нето	15		
Неоперативни приходи (расходи)-нето	16		
<b>Вкупно расходи</b>		<b>(35.122)</b>	<b>(22.093)</b>
<b>Добивка (загуба) пред оданочување</b>		<b>(5.350)</b>	<b>(999)</b>
Данок на добивка (на непризнати расходи)	17		
<b>Добивка (загуба) за годината по оданочување</b>		<b>(5.350)</b>	<b>(999)</b>
Дивиденди			
Добивка(загуба) по дивиденди			
Останата сеопфатна добивка			
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>		<b>(5.350)</b>	<b>(999)</b>

*Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи*

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК\_АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ Струмица\_\_се усвоени од УО и се потпишани од:

Претседател,

Г-дин Илија Матеничаров

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
**На 31 декември 2021**  
**(во илјади Денари)**

	Белешка	2021	2020
<b>Тековни средства</b>			
Пари и парични еквиваленти	18	427	100
Побарувања од трансфери на играчи	19		
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	20		
Други побарувања	21	165	72
Даночни средства	22	262	249
Залихи	23		
Останати тековни средства	24		69
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>854</b>	<b>490</b>
<b>Не-тековни средства</b>			
Недвижности, постројки и опрема	25	902	1.105
Нематеријални средства	26		
Побарувања од трансфери на играчи	27		
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	28		
Даночни средства	29		
Долгорочни финансиски вложувања	30		
Останати не-тековни средства	31		
<b>Вкупно не-тековни средства</b>		<b>902</b>	<b>1.105</b>
<b>Вкупно средства</b>		<b>1.756</b>	<b>1.595</b>
<b>Тековни обврски</b>			
Пречекорувања на сметки во банки	32		
Тековни обврски за позајмици и кредити	33	4.017	
Обврски за трансфер на играчи	34		
Обврски кон ФФМ	35		
Обврски кон групацијата и поврзани субјекти	36		
Обврски кон вработените	37	946	432
Обврски за даноци и придонеси кон вработени	38	461	233
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	39		
Други обврски за даноци	40		
Краткорочни исправки	41		
Останати тековни обврски	42	751	
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>6.175</b>	<b>665</b>
<b>Нетекновни обврски</b>			
Обврски за долгорочни позајмици и кредити	43		
Долгорочни обврски за трансфери на играчи	44		
Долгорочни обврски кон групацијата и поврзани субјекти	45		
Долгорочни обврски кон вработените	46		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси кон вработени	47		
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	48		

Други долгорочни обврски за даноци	49			
Долгорочни исправки	50			
Останати нетековни обврски	51			
<b>Вкупно нетековни обврски</b>				
<b>Нето средства/обврски</b>			<b>(4.419)</b>	<b>930</b>
<b>Акционерска главнина</b>	52			
Оснивачки капитал			1.542	1.542
Законска резерва				
Останати резерви				
Акумулирана добивка (загуба)			(5.961)	(612)
<b>Вкупно акционерска главнина</b>			<b>(4.419)</b>	<b>930</b>

*Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК\_АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ АД Струмица\_\_ се усвоени од УО и потпишани од:

Претседател,  
\_\_Г-дин Илија Матеничаров\_\_



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА**  
**За годината што завршува на 31 декември 2021**  
**(Во илјади Денари)**

	<b>Оснивачки капитал</b>	<b>Законска резерва</b>	<b>Акумулирана добивка/ (загуба)</b>	<b>Останати резерви</b>	<b>ВКУПНО</b>
<b>На 01 јануари 2021 год.</b>	<b>1.542</b>		<b>(612)</b>		<b>930</b>
Распоред на акумулирана добивка					
Корекции на акумулирани добивки					
Добивка(загуба) за периодот			<b>(5.350)</b>		<b>(5.350)</b>
Останата сеопфатна добивка					
<b>На 31 декември 2021год.</b>	<b>1.542</b>		<b>(5.962)</b>		<b>(4.420)</b>

*Бележките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од УО и потпишани од:

Претседател,

Г-дин Илија Матеничаров

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

За годината што завршува на 31 декември 2021

(Во илјади Денари)

	2021	2020
<b>Парични текови од оперативни активности</b>		
Добивка пред оданочување	(5.350)	(999)
Данок на добивка		
<i>Корекции за:</i>		
Амортизација	204	259
Оштетување на основни средства		
Капитална (добивка)/загуба од продажба на основни средства		
Приход од камати		
(Пораст)/опаѓање на побарувања и други побарувања	(37)	(688)
Пораст/(опаѓање на обврски кон добавувачи останати обврски)	1.493	(13.461)
Платена камата		
<b>Нето готовина од оперативни активности</b>	<b>(3.690)</b>	<b>(14.889)</b>
<b>Парични текови од вложувачки (инвестициони) активности</b>		
-Готовински прилив од продажба на регистрирани играчи		
-Готовински одлив од купување регистрирани играчи		
-Готовински прилив од продажба на основни средства		
-Готовински одлив од набавка на основни средства		(116)
-Готовински приливи (одливи) од останати вложувачки активности		
<b>Парични приливи(одливи) од вложувачки (инвестициони) активности</b>		<b>(116)</b>
<b>Парични текови од финансиски активности</b>		
-Готовински прилив од заеми од акционери и поврзани субјекти	4.017	
-Готовински одлив по заеми од акционери и поврзани субјекти		
-Готовински прилив од заеми од финансиски институции		
-Готовински одлив од заеми од финансиски институции		
-Готовински прилив од зголемување на акционерски капитал		
-Готовински одлив од исплата на дивиденди на акционерите		
-Готовински приливи (одливи) од финансиски активности по други основи		
<b>Парични приливи (одливи) од финансиски активности</b>	<b>4.017</b>	
<b>Останати готовински приливи (одливи)</b>		569
<b>Нето пораст/ (опаѓање) на пари и парични еквиваленти</b>	<b>327</b>	<b>(14.436)</b>
<b>Пари и парични еквиваленти на почеток на годината</b>	<b>100</b>	<b>14.536</b>
<b>Пари и парични активности на крајот на годината</b>	<b>427</b>	<b>100</b>

*Белешките кон финансиските извештаи  
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од УО и потпишани од:

Претседател, \_\_Г-дин Илија Матеничаров



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ**

АД ФК\_Академија ПАНДЕВ АД Струмица\_\_\_\_\_ (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво со формирано на \_\_\_09.06.2017\_\_\_ во Централниот Регистер на Република Северна Македонија, под деловоден број \_0805-50/150820170007809\_\_.

Основна дејност на Друштвото спред НКД (Номенклатура на дејности) се други спортски активности, како и сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

На датумот на билансот на состојба, Друштвото има 35 вработени и 5 ангажирани лица со договор на дело и/или друг вид на договор.

**Цели на Друштвото**

Друштвото е формирано со цел да го зголеми професионализмот и да врши промоција и постојано подобрување на стандардите на фудбалот во АД Фудбалски клуб\_Академија ПАНДЕВ Струмица\_, со посебна грижа за тренинг и обука на младинските категории во Клубот.

**Раководство:**

Претседател на Клубот е Г-дин\_ Илија Матеничаров\_\_.

Извршен директор на Клубот е Г-дин\_ Илија Матеничаров.

Членови на Управен одбор се:

1. \_\_Илија Матеничаров\_\_,
2. \_\_Југослав Тренчовски\_\_,
3. \_\_Нада ПАНДЕВ\_\_, итн.

Членови на Надзорен одбор се:

1. \_\_\_\_\_,
2. \_\_\_\_\_,
3. \_\_\_\_\_, итн.

**Обврски на Друштвото како лиценцен апликант**

Со оглед на фактот што правото за барател на лиценца за учество на натпревари во организација на УЕФА врз основа на Договор бр. \_\_\_\_\_ му е пренесено на Друштвото од Здружението ФК\_Академија ПАНДЕВ АД Струмица\_\_ тоа треба да обезбеди:

- сите играчи да бидат регистрирани во Фудбалската Федерација на Македонија, а доколку се работи за професионални играчи да склучи со нив работен договор во писмена форма;
- сите обештетувања платени за играчите настанати поради договорите или правни обврски и сите приходи настанати од продажбата на влезниците да бидат посебно евидентирани во трговските книги и искажани во финансиските извештаи на Друштвото;
- да превземе одговорност за фудбалскиот тим составен од регистрирани играчи кои учествуваат во домашните и меѓународните натпреварувања;
- Друштвото задолжително и ги доставува на Фудбалската Федерација на Македонија (давател на лиценца) сите неопходни информации и документи релевантни за докажување во постапката за лиценцирање (спортски, инфра-структурни, персонално-административни и финансиски прашања.)

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**Постапка на лиценцирање**

Во 2021 година АД Фудбалскиот клуб „Академија Пандев АД Струмица“, во улога на барател на лиценца ја започна процедурата за лиценцирање при Фудбалска Федерација на Македонија за натпревари во организација на УЕФА. Како барател на лиценца, Друштвото е обврзано да обезбеди документација предвидена со Правилникот за лиценцирање на клубовите за натпреварувањата во организација на УЕФА.

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

**2.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи**

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08....239/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20 и 215/21) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на Република Македонија” бр.159/2009, 164/2010 и 107/2011.) Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) од 2009 година утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ.)

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски Денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

**2.2. Консолидирани финансиски извештаи**

Според одредбите на Правилникот за лиценцирање на клубовите од прва лига при Фудбалската федерација на Македонија за натпреварувањата во организација на УЕФА, консолидирани финансиски извештаи се финансиски извештаи на група, презентирани како еден ентитет.

**2.3. Признавање на приходите**

Друштвото остварува приходи од спонзорство, продажба на влезници за натпревари и друго. Приходите се евидентирани нето од одобрените попусти и данокот на додадена вредност.

**2.4. Износи искажани во странска валута**

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во македонски Денари (“Денари”) со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

Нето позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога тие настануваат.

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

**2.5. Недвижности, постројки и опрема (нетековни средства)**

Нетековните средства се евидентираат врз основа на набавната вредност при купувањето или стекнувањето.

Во Друштвото се применуваат следните годишни стапки на амортизација:

Применети годишни стапки	2021
Компјутери	25%
Моторни возила	15%
Мебел и опрема	10% - 20%

**2.6. Данок на добивка**

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

**Тековен данок на добивка**

Во периодот помеѓу 1.1.2009 заклучно со 31.12.2013 година, тековниот данок на добивка по стапка од 10% се плаќаше на износот на дистрибуираната добивка за дивиденди на правни лица – нерезиденти и на физички лица, како и на непризнаените трошоци за даночни цели, корегирани за даночниот кредит и други даночни ослободувања. Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данокот на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 1.1.2014, а кој важи и за 2021 година, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

**Одложен данок на добивка**

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во Извештајот за финансиската состојба за сите времи разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на Извештајот за финансиската состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времи разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времи разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времи разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

**2.7. Пари и парични еквиваленти**

Пари и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од готовина во благајна, денарски и девизни депозити по видување.

**2.8. Директни трошоци за стекнување регистрација на играчот (ТРАНСФЕРИ)**

Опфаќаат плаќања на трети страни за купување на регистрација на играчот, без било какви трошоци за сопствен развој или други пресметани трошоци. Трошоците треба да вклучат:

- a) Износ на трансферот кој треба да се плати за обезбедување на регистрацијата;
- b) Даноци за обврската за трансфер;
- c) Други директни трошоци за стекнување на регистрација на играчот (плаќања на агенти за услугите кон клубот, правни услуги, компензациони плаќања за тренинг и развој на млади играчи во согласност со ФИФА и/или домашни правила за трансфери и други директни трошоци поврзани со трансферот.)

Трошоците / приходите од трансфери на играчи се евидентираат во Извештајот за сѐопфатна добивка за тековната година.

**2.9. Претпоставка за континуитет (going concern concept)**

Друштвото нема намера, ниту е принудено да ги прекине своите активности поврзани со целите поради кои е основано.

**2.10. Контролна страна**

Друштвото не е контролирано од страна на друг ентитет, ниту директно ниту индиректно.

**2.11. Трансакции со поврзани субјекти**

Однос со поврзани субјекти се јавува доколку едниот субјект демонстрира контрола врз другиот субјект или поседува исклучително влијание во одлуките за финансиските и оперативните одлуки на другиот субјект.

Трансакциите со поврзани субјекти претставуваат трансфери на средства или обврски помеѓу поврзаните субјекти, без разлика дали е вредноста платена.

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

**2.12. Средства под хипотека и/или залога и рестрикција на користење на други средства**

Средства дадени под хипотека се недвижности (земјиште и згради) дадени со цел да се осигура враќањето на долгот (кредитот) добиен од банка/и или други правни лица.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

Средство дадено под залог е движно средство дадено под залог со цел да се осигура враќањето на долгот (краткорочен кредит, позајмица) добиен од банка/банки или други правни лица.

Средството под хипотека и средството под залог заемодавачот ги поседува до моментот на измирување на долгот. Доколку заемопримачот не го врати долгот според предвидените услови, средството под хипотека и средството под залог преминуваат во негова трајна сопственост.

Рестрикција врз користење на средство може да се однесува на средства на жиро сметка/и во банка/и што се блокирани и не можат да се користат до измирување на долгот. При тоа, сите приливи што доаѓаат на сметката/сметките се користат за измирување на обврската.

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има /нема средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

**3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ВЛЕЗНИЦИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Продажба на влезници-државни натпревари		
Продажба на влезници-УЕФА клубски натпревари		
Продажба на влезници-сезонски билети		
Продажба на влезници-членарина		
Продажба на влезници-пријателски натпревари		

**4. ПРИХОДИ ОД СПОНЗОРСТВА И РЕКЛАМИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Спонзорства и реклами-производни компании		
Спонзорства и реклами-главен спонзор		
Спонзорства и реклами-спонзор на стадион		
Спонзорства и реклами-билборди и рекламни панона		120
Спонзорства и реклами-останати		
		120



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**5. ПРИХОДИ ОД ПРЕНОСИ ВО РАДИО-ДИФУЗНА МРЕЖА (ТВ, Радио, Интернет)**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа-Државен шампионат	861	
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа- други натпреварувања		
	<b>861</b>	

**6. ПРИХОДИ ОД КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Приходи од комерцијално работење-државен шампионат		
Приходи од комерцијално работење-трговија		
Приходи од комерцијално работење-користење објекти кога на нив не се одржуваат натпревари		

**7. ПРИХОДИ ОД УЕФА НАТПРЕВАРИ ЗА СОЛИДАРНОСТ И НАГРАДИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Приходи од УЕФА натпревари- радиодифузни преноси, комерцијални и награди		
Приходи од УЕФА натпревари- за солидарност		
Приходи од УЕФА –за солидарност и награди, кога не можат да се разграничат	3.661	3.553
	<b>3.661</b>	<b>3.553</b>

**8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Субвенции, донации и други износи -добиеени од ФФМ	274	1.327
Субвенции, донации и други износи -добиеени од државни или општински органи	9.075	11.200
Донации- добиеени од неповрзани страни	3.875	272
Приходи од активности што не се поврзани со фудбалот		
Приходи од исклучителни настани		
Останати оперативни приходи /што не можат да се разграничат	12.026	6.620
	<b>25.249</b>	<b>19.419</b>

**9. ТРОШОЦИ ЗА ПРОДАЖБА И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Трошоци за продажба		
Трошоци за канцелариски материјали	27	52
Трошоци за гориво и енергија	463	188
Трошоци за резервни делови и СИ	211	151
Трошоци за одржување на хигиена		
Транспортни услуги	507	910
ПТТ услуги	60	14
Наемнина-кирија	1336	974
Комуналии	38	13
Хотелско сместување	1.627	808
Здравствени прегледи	1138	528
Интелектуални и други услуги	485	
Банкарски услуги и провизии	59	58
Патни и дневни трошоци		
Други материјални трошоци	628	350
	<b>6.579</b>	<b>4.046</b>

**10. ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ НА ВРАБОТЕНИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

Нето плати за вработени – играчи	3.666	3.933
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - играчи	7.736	6.857
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - играчи	2.627	1.905
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)		232
<b>(I) Вкупно плати и надоместоци за вработени и ангажирани лица – играчи</b>	<b>14.029</b>	<b>12.926</b>
Нето плати за вработени – останати	1.638	1.861
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - останати	6.993	3.084
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - останати	1607	889
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)		116
<b>(II) Вкупно плати и надоместоци за вработени -останати</b>	<b>10.238</b>	<b>5.950</b>
<b>ВКУПНО (I)+(II)</b>	<b>24.267</b>	<b>18.876</b>

**11. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА, ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА И ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Депрецијација на основни (материјални) средства	203	259
Амортизација на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		
Обезвреднување на материјални средства		
Обезвреднување на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		
	<b>203</b>	<b>259</b>

**12. ДРУГИ ТРОШОЦИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

Трошоци за одржување натпревари	4.782	929
Трошоци за спонзорство и реклама		119
Трошоци за комерцијални активности		
Трошоци за објекти и опрема		
Трошоци за активности што не се поврзани со фудбал		
Трошоци за исклучителни настани		
Останати оперативни трошоци што не можат да се разграничат	1.135	2.330
	<b>5.917</b>	<b>3.378</b>

**13. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД**  
**КУПУВАЊЕ /ПРОДАВАЊЕ ИГРАЧИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Трошок за купување на регистрација на играчи и отстапување		
Трошок (вклучително и провизија) за агенти/посредници за купување на регистрација на играчи и отстапување		
Приход од регистрација на играчи дадени на располагање (вклучително и приход од отстапување)	1.844	2.468
	<b>1.844</b>	<b>2.468</b>

**14. КАПИТАЛНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)**  
**ОД ПРОДАЖБА НА МАТЕРИЈАЛНИ И**  
**НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Капитална добивка од продажба на материјални средства (основни)		
Капитална загуба од продажба на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		

**15. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)-НЕТО**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Трошоци од камати		
Приходи од камати		
Позитивни курсни разлики		
Негативни курсни разлики		

**16. НЕТО-НЕОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Останати неоперативни приходи		
Останати неоперативни трошоци		

**17. ДАНОК НА ДОБИВКА (НЕПРИЗНАТИ РАСХОДИ)**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Добивка (загуба) пред оданочување	(5.350)	(999)
Данок по даночна стапка од 10% (2021: 10%)	0	0
Данок на непризнати расходи		
	<b>0</b>	<b>0</b>

Според измените на Законот за данок на добивка што се применуваат од 2009 година што се применуваат и во 2021 година, данок на добивка се пресметува единствено на непризнати расходи.

Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данокот на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања.

**18. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ**

Во илјади Денари

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

	<b>31</b>	<b>31</b>
	<b>декември</b>	<b>декември</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Парични средства во банки (МКД)	427	100
Парични средства во банки (девизи)		
Парични средства во каса (МКД)		
Парични средства во каса (девизи)		
	<b>427</b>	<b>100</b>

**19. ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ**

	<b>Во илјади Денари</b>	
	<b>31</b>	<b>31</b>
	<b>декември</b>	<b>декември</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Побарувања од трансфери на играчи		
	<b>427</b>	<b>100</b>

**20. ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

	<b>Во илјади Денари</b>	
	<b>31</b>	<b>31</b>
	<b>декември</b>	<b>декември</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Побарувања од членки на групацијата		
Побарувања од поврзани субјекти		
	<b>427</b>	<b>100</b>

**21. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ДРУГИ ПОБАРУВАЊА**

	<b>Во илјади Денари</b>	
	<b>31</b>	<b>31</b>
	<b>декември</b>	<b>декември</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Побарување од купувачи	45	45
Други побарув.-од вработени за дадени аванси од плата	120	27
АВР		
	<b>427</b>	<b>100</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

	<u><u>165</u></u>	<u><u>72</u></u>
--	-------------------	------------------

**22. ДАНОЧНИ СРЕДСТВА**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Побарување за повеќе платен ДДВ	109	119
Побарување за ДД	153	130
Побарување за персонален данок		
	<u><u>262</u></u>	<u><u>249</u></u>

**23. ЗАЛИХИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Залихи на материјали		
Залихи на ситен инвентар		
Ситен инвентар во употреба		
Исправка вредност на ситен инвентар во употреба		
Залиха на трговска стока		
	<u><u>          </u></u>	<u><u>          </u></u>

**24. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Останати тековни средства		
Претплати спрема добавувачи		69
	<u><u>          </u></u>	<u><u>69</u></u>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**25. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ, ОПРЕМА**

Во илјади Денари

	Градежни објекти	Опрема за стадион, друга опрема, мебел	Инвестиции во тек	ВКУПНО
<b>Набавна вредност</b>				
Состојба, 01 јануари 2021		1.651		1.651
Нови набавки				
Превземени нето средства (Бел.2.13)				
Донација				
Продажба/расходување				
<b>Состојба, 31 декември 2021</b>				
<b>Акумулирана деpreciјација</b>				
Состојба, 01 јануари 2021		545		545
Трошок за периодот		204		204
<b>Состојба, 31 декември 2021</b>		<b>749</b>		<b>749</b>
<b>Сметководствена вредност на 31 декември 2021</b>		<b>902</b>		<b>902</b>

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**26. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

	Во илјади Денари	
	Нематеријални средства	ВКУПНО
<b>Набавна вредност</b>		
Состојба, 01 јануари 2021		
Нови набавки		
Превземени средства нето (Бел.2.13)		
Донација		
Продажба/трансфер		
<b>Состојба, 31 декември 2021</b>		
<b>Акумулирана амортизација</b>		
Состојба, 01 јануари 2021		
Трошок за периодот		
<b>Состојба, 31 декември 2021</b>		
<b>Сметководствена вредност на 31 декември 2021</b>		

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

**27. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕР НА ИГРАЧИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Долгорочно побарување од трансфер на играчи		

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**28. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈАТА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Долгорочни побарувања од членки на Групацијата		
Долгорочни побарувања од поврзани субјекти		

=====

**29. ДОЛГОРОЧНИ ДАНОЧНИ ПОБАРУВАЊА (ДАНОЧНИ СРЕДСТВА)**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Долгорочни даночни средства		

=====

**30. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Вложување во подружница/ придружно прет.		
Вложување во хартии од вредност расположиви за продажба		
Останати вложувања		

=====

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**31. ОСТАНАТИ НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Останати нетековни средства		

**32. ПРЕЧЕКОРУВАЊА НА СМЕТКИ ВО БАНКИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Тековна обврска за пречекорување на сметки во банки (кредитни картички, дозволен лимит итн.)		

**33. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Тековни обврски за заеми и кредити	4.017	
	<b>4.017</b>	

**34. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Тековна обврска за трансфери на играчи		

**35. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ФФМ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Тековна обврска кон ФФМ		

**36. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Тековна обврска кон членки на Групацијата и кон поврзани субјекти		

**37. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИТЕ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Тековни обврски кон вработените за нето плати -играчи	728	272
Тековни обврски кон вработените за нето плата-останати	218	160
Тековни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

946      432

Тековните обврски кон вработените за нето плати за месец 11/2021. се исплатени на ден 03.01.2022 – Извод бр. 2 во Комерцијална банка АД Скопје ,односно за 12.2021 г на ден 18.01.2022 год – Извод бр.7, вкупно износ од **826 Илј.ден.** Преку Комерцијална банка АД Скопје, а остатокот од 120Илј.денари е исплатен авансно на ден 21.12.2021 година извод бр.18 преку комерцијална банка.(Види белешка 21 -побарувања од вработени за исплатен аванс од плата).

**38. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Обврска за даноци на плата за вработени-играчи	34	146
Обврска за даноци на плата за вработени-останати	17	86
Обврска за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		
Обврски за придонеси за плати	410	

461      232

Тековните обврски кон вработените за даноци и придонеси од плати за месец 11/2021 се исплатени на ден 03.01.2022 година извод бр.2 преку комерцијална банка АД Скопје, односно за 12.2021 г. се исплатени на ден 18.01.2022 год – Извод бр.7 вкупно износ од **461Илј.ден.** исто преку Комерцијална банка АД Скопје.

**39. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР		

**40. ДРУГИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Тековни обврски за даноци		

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**41. КРАТКОРОЧНИ (ТЕКОВНИ) ИСПРАВКИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Обврски за тековни исправки		

**42. ДРУГИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Други тековни обврски-обврски спрема добавувачи	751	
	<b>751</b>	

**43. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Обврска за долгорочни кредити од банки:		
-		
-		
Обврска за долгорочни позајмици од:		
-		
-		

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**44. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Долгорочна обврска за трансфер на играчи		

**45. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ  
НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Долгорочна обврска кон членки на Групацјата		
Долгорочна обврска кон поврзани субјекти		

**46. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Долгорочни обврски кон вработени-играчи за нето плати		
Долгорочни обврски кон вработени-останати за нето плати		
Долгорочни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		

**47. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ  
ЗА ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИ**

Во илјади Денари	
31	31

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

	декември 2021	декември 2020
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-играчи		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-останати		
Долгорочни обврски за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		

**48. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР		

**49. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Долгорочна обврски за даноци		

**50. ДОЛГОРОЧНИ ИСПРАВКИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Долгорочни исправки		



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**51. ДРУГИ НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Други нетековни обврски		

**52. СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА**

**Акционерски капитал(Уплатен)**

Акционерскиот капитал(уплатен) на Друштвото изнесува ЕУР 25.000 односно Ден 1.542.363 на ден на основање, со вкупен број на акции 2.500 со поединечна номинална вредност од ЕУР 10/акција ( Ден 616.95/акција).

Акционер	Акции Денари	Акции ЕУР	% во акционерска главнина
Горан Пандев	1.542.363	25.000	100
<b>Вкупно:</b>	<b>1.542.363</b>	<b>25.000</b>	<b>100</b>

**Законска (задолжителна) резерва**

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Законска обврска на Друштвото е да формира задолжителен фонд со издвојување 5% од остварената добивка во годината, сè до моментот додека не достигне 10% од основната главнина. Доколку законската резерва не достигнала 10% од основната главнина, истата може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од 10%, може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на акционерското собрание.

**53. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК**

**Кредитен ризик**

Основните финансиски средства на Друштвото се побарувањата, депозити во банки и готовина што ја претставува максималната експонираност на Друштвото на кредитен ризик во однос на финансиските средства.

**Даночен ризик**

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2021**

**54. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

Друштвото остварува трансакции со поврзани субјекти во нормалниот тек на работењето под услови кои не се разликуваат значително од условите кои им се нудат на неповрзаните субјекти. Трансакциите со поврзаните субјекти за годините што завршуваат на 31 декември 2021 година се прикажани како што следи:

	Во илјади Денари	
	31 декември 2021	31 декември 2020
(Горан Пандев-единствен акционер)		
-Побарувања		
-Обврски за примени позајмици	2.172	
-Продажби		
-Набавки		
-		
(Спортски центар Пандев.)		
-Побарувања		
-Обврски за примени позајмици	1.845	
-Продажби		
-Набавки		
-		
	<b>4.017</b>	

**55. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ**

Документацијата на Друштвото не била предмет на даночна контрола за 2021 година од страна на надлежните даночни власти. Дополнителни даноци и други давачки што можат да произлезат од такви контроли, во овој момент не можат со сигурност да се предвидат.

**56. НАСТАНИ ПОСЛЕ БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА**

Друштвото нема регистрирано настани после билансот на состојба.

**57. ДРУГИ ОБЕЛОДЕНУВАЊА**